

Врз основа на член 18 и 23 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ, бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016) на ден 10.06.2019 година, Собранието на Здружението на граѓани Европско здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија донесе измени, дополнувања и усогласување на:

СТАТУТ

на

*Здружението на граѓани Европско Здружение на Студентите по Право во
Република Северна Македонија*

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Здружението на граѓани Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија е здружение на граѓани кое ги опфаќа студентите по право од сите државни и приватни факултети по право во Република Северна Македонија со цел да ги промовира, развива и воспоставува взаемно разбирање, соработка и лични контакти меѓу студентите по право и младите правници, да ја развива нивната мобилност во меѓународни рамки и да ги подготвува за професионална кариера.

Член 2

Здружението на граѓани Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија е самостојно, непартиско, секуларно, непрофитабилно здружение во кое членуваат студенти по право и млади правници.

Здружението на граѓани Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија е отворено за сите без разлика на национална, верска, расна и друга припадност.

Член 3

Името на Здружението е:

Здружение на граѓани Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија.

Скратеното име на Здружението е:

ЕЛСА Северна Македонија.

Во меѓународната комуникација здружението ќе го користи следнотоиме на англиски јазик:

European Law Students' Association North Macedonia.

*Скратено име на Здружението на англиски јазик е **ELSA North Macedonia.***

Член 4

*Седиштето на ЕЛСА Северна Македонија е на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на улица: **Бул. Гоце Делчев 9б, Скопје, Република Северна Македонија.***

Здружението делува на територија на Република Северна Македонија.

Член 5

ЕЛСА Северна Македонија како здружение своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, релевантните законски одредби, Статутот и интерните акти на здружението.

Во рамките на ЕЛСА Северна Македонија се забранува секаков вид на политичко и верско организирање.

Ниту еден член на организацијата не смее да го користи своето членство како начин за реализација на политички интереси.

Член 6

ЕЛСА Северна Македонија има свој знак, печат и штембил.

Знакот на ЕЛСА Северна Македонија е претставен со мали, латинични, ракописно напишани букви: **elsa**, под кои со големи латинични, печатни букви е испишано **NORTH MACEDONIA**.

Печатот на ЕЛСА Северна Македонија е во кружен облик во кој е напишано името Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија – Скопје и во средина стои знакот ЕЛСА.

Штембилот има правоаголна форма и го содржи името: Европско Здружение на Студентите по Право во Република Северна Македонија, број, дата и место.

Член 7

Работата на ЕЛСА Северна Македонија е јавна и не е насочена кон стекнување материјална корист за членовите.

Јавноста на Здружението се постигнува преку:

- Објавување на годишни финансиски извештаи на официјалната интернет страница
- Транспарентност и јавност во работата на органите
- Достапност на извештаите и другите материјали од работата на Здружението
- Писмено известување на членовите за редовните активности на Здружението по пат на извештаи, меил кореспонденција или други соодветни начини
- Преку средствата за јавно информирање
- Преку интернет страната на ЕЛСА Северна Македонија редовно се ажурира

Член 8

ЕЛСА Северна Македонија може да основа свои локални групи.

Локалните групи се самостојни правни лица, со свој статут, свое седиште и свои финансии.

Локалните групи се должни да плаќаат членарина на ЕЛСА Северна Македонија.

Статутот на локалните групи мора да биде усогласен со Статутот на ЕЛСА Северна Македонија, и тие се должни да ги почитуваат и да ги применуваат сите интерни акти на Здружението.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 9

Целите и задачите на ЕЛСА Северна Македонија се:

- *да работи согласно визијата „Праведен свет во кој се почитува човековото достоинство и културната разноликост“.*
- *да промовира, воспоставува и развива взаемно почитување, соработка и лични контакти меѓу студентите по право од земјата и странство;*
- *да ги подготвува студентите по право и младите правници за професионален живот во земјата и странство;*
- *да придонесува во реализацијата на визијата за праведен свет каде се има почит за човечкото достоинство и културната разноликост;*
- *да дава можност студентите по право и младите правници да ги изучуваат другите правни системи во духот на критички дијалог и научна соработка;*
- *да придонесува во правното образование, да го охрабрува взаемното разбирање и почитување и да промовира општествена одговорност на студентите по право и младите правници;*
- *да им помага на студентите по право и младите правници да бидат меѓународно ориентирани и професионално обучени;*
- *да ги поттикнува студентите по право и младите правници да дејствуваат за промовирање на вредностите на правната држава и демократијата;*

Член 10

Целите и задачите ЕЛСА Северна Македонија ги остварува преку семинари и конференции, академски активности, размена на искуства и знаења на студентите од разни правни системи, организира јавни дебати и тркалезни маси.

3. ЧЛЕНСТВО НА ЕЛСА

Член 11

Членството во ЕЛСА Северна Македонија може да биде редовно и почесно.

Член 12

ЕЛСА Северна Македонија има свое алумни членство кое го сочинуваат сите поранешни претседатели, членови на Извршен Одбор и членови на Надзорен Одбор.

Статус на алумни член се стекнува по завршувањето на мандатот како Претседател, член на Извршен Одбор или член на Надзорен Одбор.

Член 13

Редовен член може да биде секој студент по право на додипломски и постдипломски студии, како и млад правник кој ги прифаќа правилата, програмата и Статутот на ЕЛСА Северна Македонија.

Редовен член се станува со плаќање на годишна членарина и потпишување на пристапница.

Член 14

Секој член на ЕЛСА Северна Македонија има членска карта и е должен редовно да плаќа членарина.

Паричниот износ на членарината го определува Извршниот Одбор.

Член 15

Членовите на ЕЛСА Северна Македонија имаат право да бираат и да бидат избрани во органите на ЕЛСА Северна Македонија; должни се да го почитуваат Статутот и другите внатрешни акти; да го штитат угледот и честа на ЕЛСА Северна Македонија. Членовите на ЕЛСА Северна Македонија имаат право на увид во материјално-финансиското работење на Извршниот Одбор и Надзорниот Одбор на ЕЛСА Северна Македонија.

Членовите имаат право да учествуваат во проекти доделени на ЕЛСА Северна Македонија. За изборот на членови кои ќе земат учество во проектните активности на ЕЛСА Северна Македонија, одлучува Извршниот Одбор.

За своите активности и постапки како членови на ЕЛСА Северна Македонија, истите одговараат пред Извршниот Одбор и Собранието на ЕЛСА Северна Македонија.

Член 16

Почесно членство се доделува на членови кои особено се истакнале и придонеле за реализацијата на целите на ЕЛСА Северна Македонија.

Предлог за номинација на почесни членови може да даде секој член и да го достави до Извршниот одбор на ЕЛСА Северна Македонија.

Одлука за доделување на почесното членство донесува Извршниот Одбор на ЕЛСА

Член 17

Членството во ЕЛСА Северна Македонија престанува по следниве основи:

- ако членот достави писмена изјава со која истапува од ЕЛСА Северна Македонија*
- ако членот биде исклучен на Собранието на ЕЛСА Северна Македонија*
- ако членот не ја обновил својата членарина во период од шест (6) месеци по истекувањето на истата*
- смрт и други случаи предвидени со закон.*

Член на ЕЛСА Северна Македонија ќе биде исклучен со одлука на Собранието доколку:

- Го крши Статутот и другите интерни акти на ЕЛСА Северна Македонија*
- Потешко ги повреди честа и угледот на ЕЛСА.*

Предлог за исклучување на член до Собранието на ЕЛСА Северна Македонија можат да поднесат Извршниот Одбор и Претседателот на ЕЛСА Северна Македонија.

Извршниот одбор може да суспендира член до првото наредно Собрание на ЕЛСА Северна Македонија.

Начинот и постапката за суспендирање на член се регулира со посебен интерен акт кој го донесува Извршниот Одбор на ЕЛСА Северна Македонија.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Член 18

Органи на ЕЛСА Северна Македонија се:

- Собрание на ЕЛСА Северна Македонија;*
- Извршен Одбор на ЕЛСА Северна Македонија;*
- Надзорен Одбор на ЕЛСА Северна Македонија.*

Член 19

Собранието на ЕЛСА Северна Македонија е највисок орган на Здружението кое го сочинуваат сите членови со уредно регулирана членарина.

Право на глас на Собранието имаат членовите кои се зачленети најмалку два (2) месеци пред одржувањето на Собранието.

Правото на толкување и составување на единствениот избирачки список го има Извршниот Одбор кој е должен истиот јавно да го објави најмалку седум (7) дена пред одржувањето на Собранието.

Член 20

Собранието на ЕЛСА Северна Македонија работи на седници.

Термините за одржување на Собранието ги одредува Претседателот во согласност со Извршниот Одбор.

Извршниот Одбор на ЕЛСА Северна Македонија е должен да свика седница на Собрание најдоцна 30 дена пред завршувањето на мандатот на членовите на Извршниот Одбор.

Извршниот Одбор на ЕЛСА Северна Македонија може да свика седница на Собранието по своја иницијатива, а задолжително доколку тоа го бараат најмалку 1/3 од членовите на Собранието.

Вонредната седница на Собранието од ставот 4 на овој член се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.

Собранието на ЕЛСА Северна Македонија должно е да одржи седница најмалку еднаш (1) годишно.

Сите одлуки Собранието ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број присутни членови во Собранието, но тоа не треба да биде помалку од 1/3 од вкупниот број на членови на Собранието.

Работата на Собранието поконкретно е одредена со Деловникот за работа на Собранието.

Собранието ги прифаќа дневниот ред на Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови во Собранието, но тоа не треба да биде помалку од 1/3 од вкупниот број на членови на Собранието.

Член 21

Собранието на ЕЛСА Северна Македонија:

- *го донесува, изменува и дополнува Статутот и Деловникот за работа;*
- *ја разработува општата политика и донесува планови и програма;*
- *ги усвојува годишните извештаи и финансиските извештаи на Здружението-избира и разрешува Претседател,*
- *Избира и разрешува на Потпретседател и Генерален Секретар*
- *избира и разрешува членови на Извршен Одбор*
- *избира и разрешува Надзорен Одбор*
- *на предлог на Извршниот Одбор избира Изборна комисија која го спроведува процесот на гласање, кој е утврден со Деловникот за работа на Собранието;*
- *одлучува за промена на целта на здружението;*
- *одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органи на здружението;*
- *одлучува за сите други прашања согласно со Статут и интерните на Здружението.*

Член 22

Извршниот Одбор е извршен орган на ЕЛСА Северна Македонија кој своите права и должности ги извршува согласно Статутот и другите акти на Здружението.

Извршниот Одбор се избира по пат на тајно гласање, со исклучок на Потпретседателот и Генералниот Секретар.

Член на Извршен Одбор може да биде секој член кој:

- *е член на ЕЛСА Северна Македонија најмалку шест (6) месеци;*
- *редовно го регулира своето членство;*
- *активно учествува во сите проекти на организацијата;*
- *не е член во органите на некое друго здружение или фондација.*

Извршниот Одбор се бира со мандат од една (1) година.

Секој член на Извршниот одбор е задолжен за посебен сектор, работи во свое име и на своја одговорност, но за секоја своја активност е должен да го извести Претседателот на ЕЛСА Северна Македонија.

Извршниот Одбор може да брои најмногу осум (8) членови.

Извршниот Одбор полноправно работи ако има кворум од најмалку три (3) члена.

Доколку позиција во Извршниот Одбор остане непополнета, останатите членови на Извршниот Одбор ќе одлучат кој и во колкава мера ќе ја извршува непополнетата позиција.

Сите одлуки Извршниот Одбор ги донесува со мнозинство гласови.

Член 23

Извршниот одбор на ЕЛСА Северна Македонија:

- Ја спроведува програмата, годишниот план за работа и другите интерни акти на Здружението
- Изготвува предлог текст на Статутот и другите акти што треба да ги донесе Собранието и предлага нивни измени и дополнувања
- изготвува и донесува деловник за работа, правилници, упатства, програми и други интерни акти потребни за редовно и правилно работење на здружението,
- ја одредува висината на износот на годишната членарина
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието кои се однесуваат на надлежностите на Извршниот одбор,
- се грижи за наменско користење и располагање со средствата и приходите,
- приготвува годишни извештаи за својата работа
- го претставува Здружението на меѓународните средби организирани од страна на ЕЛСА
- најмалку еднаш годишно одржува состанок со алумни членовите.

За својата работа Извршниот одбор одговара пред Собранието на ЕЛСА.

Член 24

Извршниот Одбор може во рамки на своите овластувања и надлежности да избере Директори за соодветни работни задачи.

Директорите за својата работа одговараат пред Извршниот Одбор.

Директорите не се сметаат за членови на Извршниот Одбор.

Член 25

Претседателот го претставува и го застапува Здружението.

Претседателот се избира преку тајно гласање.

Претседателот се избира со мандат од една (1) година со право на реизбор.

За Претседател може да биде избрано лице кое:

- е член најмалку шест (6) месеци;
- не припаѓа на ниту една политичка партија;
- не е член во органите на ниту едно друго здружение или фондација;
- редовно си ја подмирува чланарината;
- има активно работено на најмалку еден проект на ЕЛСА;

- активно го познава англискиот јазик;
- е државјанин на Република Северна Македонија.

Претседателот раководи со седниците на Собранието и се грижи за одржувањето на редот и мирот на истите.

Претседателот во консултација со Потпретседателот и Генералниот Секретар ги подготвува, свикува, и претседава со седниците на Извршниот Одбор.

Претседателот ги извршува своите права и обврски согласно овој Статут.

Член 26

Претседателот ги има следните функции:

- ги спроведува одлуките и заклучоците на Извршниот Одбор;
- предлага Потпретседател и Генерален Секретар;
- ја организира и координира работата на Здружението;
- склучува договори.

За својата работа Претседателот одговара пред Извршниот Одбор.

Член 27

Потпретседателот го заменува Претседателот во случај на негово отсуство, времена спреченост, смрт или трајна спреченост да ја извршува својата должност до првата наредна седница на Собранието.

За Потпретседател на ЕЛСА Северна Македонија може да биде избрано лице кое:

- е член најмалку шест (6) месеци;
- не припаѓа на ниту една политичка партија;
- не е член во органите на ниту едно друго здружение или фондација;
- редовно си ја подмирува членарината;
- има активно работено на најмалку еден проект на ЕЛСА;
- активно го познава англискиот јазик;
- е државјанин на Република Северна Македонија.

Потпретседателот ја врши должноста на благајник на ЕЛСА Северна Македонија, односно:

- го води финансиското работење на Здружението
- располага со финансиските средства во име на Здружението, заедно со Претседателот
- обезбедува финансиски средства за работата на Здружението
- ги надгледува трошоците на Здружението

Потпретседателот се избира со јавно гласање на предлог на Претседателот.

Член 28

Генералниот секретар ги извршува следните должности:

- *задолжен е за уредното административно работење на Здружението*
- *задолжен е за Архивата на Здружението*
- *води список на членови на Здружението и редовно го ажурира*
- *ја ажурира и дополнува листата на алумни членови на Здружението*
- *ја ажурира и дополнува листата на почесни членови на Здружението*
- *подготвува извештаи и други акти на Здружението*
- *подготвува дневен ред за состаноци на Извршниот одбор како и за Собранието*

За Генерален Секретар на ЕЛСА Северна Македонија може да биде избрано лице кое:

- *е член најмалку шест (6) месеци;*
- *не е член во органите на ниту едно друго здружение или фондација;*
- *редовно си ја подмирува членарината;*
- *има активно работено на најмалку еден проект на ЕЛСА;*
- *активно го познава англискиот јазик;*

Член 29

Надзорниот Одбор се состои од три (3) члена кои од своите редови избираат претседател.

Надзорниот Одбор на ЕЛСА врши надзор над работењето на здружението.

За член на Надзорниот Одбор може да биде избрано лице кое:

- *е член на ЕЛСА најмалку (3) месеци;*
- *не е член во органите на ниту едно друго здружение или фондација;*
- *редовно си ја подмирува членарината;*
- *активно учествува во проектите на ЕЛСА.*

Надзорниот Одбор врши увид на материјално – финансиското работење на Здружението.

Сите одлуки Надзорниот Одбор ги донесува со најмалку два (2) гласа.

Надзорниот Одбор се избира за мандат од една (1) година.

За својата работа Надзорниот одбор одговара пред Собранието.

Член 30

Функцијата Претседател, член на Извршен Одбор и член на Надзорен одбор престанува со:

- *истекување на мандатот за кој е избран;*
- *оставка;*
- *разрешување од страна на Собранието;*
- *трајна спреченост или смрт.*

Во ситуација кога член на Извршниот Одбор не постапува согласно Статут и интерните акти на Здружението, Претседателот по сопствена иницијатива или по поднесена писмена иницијатива од било кој член на Извршниот Одбор или Надзорниот

Одбор, спроведува постапка за суспендирање. Одлуката за суспендирање ја носи Извршниот одбор со 2/3 мнозинство.

Суспендирањето на член на Извршниот Одборима важност до одржување на првата наредна седница на Собранието на која ќе се одлучува за разрешување на членот на Извршниот Одбор. Седницата за разрешување на членот на Извршниот одбор мора да се одржи најдоцна во рок од 3 (три) месеци сметано од денот на донесување на одлуката за суспендирање.

За време на суспендирањето на членот на Извршниот одбор, му мируваат неговите овластувања во управување со ЕЛСА Северна Македонија. За време на суспензијата на членот на Извршниот одбор, Претседателот со одлука, без одлагање, назначува еден или повеќе лица, од постојниот состав на Извршниот одбор, кои се одговорни за водење на секторот на суспендираниот член.

Начинот на водење на постапката за суспензија и останатите работи од важност за суспензија на член на Извршниот одбор се регулираат со посебен правилник.

Посебниот правилник за суспензија го донесува Извршниот одбор со 2/3 мнозинство.

4. МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 31

Материјално-финансиското работење на ЕЛСА Северна Македонија се води врз основа на финансиски план и пресметка на приходи и расходи.

Извори на финансиски средства се:

- членарина;
- донации;
- спонзорства;
- други извори.

Материјално – финансиското работење се врши врз основа на Закон и Статут.

Член 32

Изворите се користат за:

- Реализација на тековните активности на Здружението
- Редовното работење на органите
- Претставување на ЕЛСА Северна Македонија на домашни и меѓународни настани и собири.

Со посебен правилник се уредува начинот и обемот на користење на средствата од Буџетот на ЕЛСА Северна Македонија за работите од ставот 1 од овој член.

Член 33

Имотот на ЕЛСА Северна Македонија се состои од парични средства, подвижни и недвижни ствари.

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Одлука за престанок на здружението донесува Собранието со 2/3 мнозинство од вкупниот број членови на здружението и тоа:

- кога за тоа ќе одлучат членовите на здружението;*
- кога бројот на членовите на здружението ќе стане помал од бројот на членовите потребен за основање;*
- ако се утврди дека здружението престанало со работа.*

Член 35

Во случај на престанок на работата на ЕЛСА Северна Македонија, целокупниот имот на Здружението ќе биде доделен на Црвениот Крст на Република Северна Македонија.

Член 36

Измени и дополнувања на Статутот се вршат на ист начин како и при донесувањето на истиот со одлука на Собранието на предлог на Извршниот Одбор.

Статутот може да биде предмет на дополнителни измени и дополнувања.

Собранието одлучува за секоја измена или дополнување на Статутот со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови.

Иницијативата за измена на Статутот може да ја даде Извршниот Одбор, Надзорниот Одбор или најмалку пет (5) членови со право на глас.

Иницијативата за измена или дополнување на Статутот се доставува до Извршниот Одбор, кој формира работна група составена од дел од неговите членови и ги изработува предлог измените и дополнувањата.

Секој член кој има право на глас има право и да поднесе коментари на предлог текстот на Статутот до работната група.

Работната група е должна да ги разгледа сите коментари на предлог измените и дополнувањата, да одлучи за нивно прифаќање и неприфаќање и да достави пречистен член од предлог статутот до членовите на ЕЛСА Северна Македонија.

Член 37

Право на толкување на овој Статут има Извршниот Одбор и Собранието на ЕЛСА Северна Македонија.

Член 38

ЕЛСА Северна Македонија може меѓусебно да се поврзува и здружува во сојузи или во други облици на поврзување или здружување, за заедничко унапредување на својата работа и активности, за усогласување на посебните и заедничките интереси, како и за остварување на други прашања од заеднички интерес.

Сојузите и другите облици на поврзување или здружување на ЕЛСА можат да соработуваат и да се зачленуваат или поврзуваат во меѓународни организации, ако тоа не е во спротивност со Уставот и Закон.

Член 39

Со донесувањето на овој Статут престанува да важи Статутот на ЕЛСА Северна Македонија донесен на ден 08.05.2012 година врз основа на кој ЕЛСА Северна Македонија е впишана во регистарот на здруженија и фондации кои се регистрираат на територијата на Република Северна Македонија.

Член 40

Овој Статут влегува во сила на денот на донесувањето, а произведува правна сила по уписот во Централниот регистар на РСМ.

Скопје, 10.06.2019 година

ЕЛСА Северна Македонија

Ангела Јанкоска

Претседател